

Службен весник

на Република Македонија

Број 169

23 ноември 2017, четврток

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3188. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Археолошки музеј на Македонија.....	2	3194. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Градот Скопје.....	7
3189. Одлука за формирање на Национален комитет за олеснување.....	4	3195. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	7
3190. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа за управување со археолошкиот локалитет „Стоби“ - Градско.....	4	3196. Решение за изменување на Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа.....	8
3191. Одлука за продажба на недвижни ствари во Кочани.....	5	3197. Програма за изменување на Програмата за развој на туризмот за 2017 година.....	8
3192. Одлука за продажба на недвижни ствари во Прилеп.....	5	3198. Правилник за содржината и начинот на водењето на евиденцијата за сторителите на прекршок и за изречените глоби за сторениот прекршок од страна на прекршочните комисии во Министерството за труд и социјална политика.....	9
3193. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на фабрика за преработка на вода за пиење за водоснабдување на с.Трсино со цевковод КО Трсино, Општина Винаца.....	6		

	Стр.		Стр.
3199. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нус-производи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Франција.....	12	3205. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Кумановско - Липковско Поле Куманово за регулиран период 2018-2020 година.....	22
3200. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на вршење на официјалните контроли на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето(*).....	12	3206. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Струмичко Поле Струмица за регулиран период 2018-2020 година.....	22
3201. Одлука за продолжување на временна лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	20	3207. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево за регулиран период 2018-2020 година.....	23
3202. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП СТРЕЖЕВО Битола за регулиран период 2018-2020 година.....	20	3208. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС ЗЛЕТО-ВИЦА Пробиштип за регулиран период 2018-2020 година.....	23
3203. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈПВ Лисиче Велес за регулиран период 2018-2020 година.....	21	Огласен дел	1-72
3204. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Берово за регулиран период 2018-2020 година.....	21		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3188.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Инвентарен број
1	Постамент од мермер	00436
2	Постамент од мермер	00437
3	Постамент од мермер	00438
4	Постамент од мермер	00439
5	Постамент од мермер	00440
6	Постамент од мермер	00441
7	Постамент од мермер	00442
8	Постамент од мермер	00443
9	Постамент од мермер	00444
10	Постамент од мермер	00445
11	Постамент од мермер	00446
12	Постамент од мермер	00447
13	Постамент од мермер	00448
14	Постамент од мермер	00449
15	Постамент од мермер	00450
16	Постамент од мермер	00451
17	Постамент од мермер	00452
18	Постамент од мермер	00453
19	Постамент од мермер	00454
20	Постамент од мермер	00455
21	Постамент од мермер	00456
22	Постамент од мермер	00457
23	Постамент од мермер	00458
24	Постамент од мермер	00459
25	Постамент од мермер	00460
26	Постамент од мермер	00461
27	Постамент од мермер	00462
28	Постамент од мермер	00463
29	Постамент од мермер	00464
30	Постамент од мермер	00465
31	Постамент од мермер	00466
32	Постамент од мермер	00467
33	Постамент од мермер	00468
34	Постамент од мермер	00469
35	Постамент од мермер	00470

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Археолошки музеј на Македонија.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со Директорот на Националната установа Археолошки музеј на Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6479/1 Заменик на претседателот
15 ноември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

3189.

Врз основа на член 86-б став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ
ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ**

1. Со оваа одлука се формира Национален комитет за олеснување заради извршување на работите утврдени во член 86-б став (1) од Законот за воздухопловство.

2. Претседател на Националниот комитет за олеснување е директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство во својство на национален координатор за воздухопловно олеснување.

3. Во Националниот комитет за олеснување се номинирани по двајца члена (член и заменик член) од:

- Министерството за транспорт и врски,
- Министерството за внатрешни работи,

- Министерството за финансии-Царинска управа,
- Агенцијата за цивилно воздухопловство,
- давателот на услуги на воздухопловна навигација,
- операторот на аеродромот,
- давателот на аеродромски услуги,
- домашните превозници и
- претставници на други субјекти доколку нивната дејност е од значење за олеснувањето.

4. Националниот комитет за олеснување усвојува Деловник за работа на Национален комитет за олеснување.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6500/1 Заменик на претседателот
15 ноември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

3190.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „СТОБИ“ - ГРАДСКО**

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа за управување со археолошкиот локалитет „Стоби“ - Градско се даваат на трајно користење без надомест недвижните ствари, сопственост на Република Македонија, и тоа:

1. Недвижни ствари кои се наоѓаат на адреса: „Стоби“, на КП бр.844/1, КО Градско, запишани во Имотен лист бр.1308, и тоа:

- зграда бр.14, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со површина од 9 м2;

- зграда бр.14, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со површина од 48 м2;

- зграда бр.15, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со површина од 56 м2;

- зграда бр.15, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со површина од 11 м2;

- зграда бр.16, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда СТ, со површина од 265 м2;

2. Недвижна ствар зграда бр.2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда П, со површина од 563 м2 која се наоѓа на адреса: „Црна Река“, на КП бр.1196/1, КО Паликура, запишана во Имотен лист бр.486.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6526/1
15 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3191.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОЧАНИ

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии, кои се наоѓаат на КП.бр.13097 дел 1 на ул.„П.Тошев“, запишани во Имотен лист бр.18587 за КО Кочани и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 2, кат К1, стан со површина од 83 м2,

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 2, кат К2, помошни површини со површина од 24 м2,

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 2, кат К2, број 2, стан со површина од 142 м2 и

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 3, приземје, помошна просторија со површина од 82 м2 .

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно РЕ-Процената од Бирото за судски вештачења број СВ 5 71/2017 од 23.8.2017 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижните ствари во износ од 4.568.689,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.568.689,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6555/1
15 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3192.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ
ВО ПРИЛЕП

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии, кои се наоѓаат на КП.бр.19268 дел 6 на ул.„Димче Ј. Дабовски“, запишани во Имотен лист бр.36585 за КО Прилеп, и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат 1, број 2, помошни површини со површина од 19 м²,
- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат 1, број 2, стан со површина од 107 м²,
- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат МА, број 3, помошни површини со површина од 17 м²,
- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат МА, број 3, стан со површина од 83 м²,
- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат ПО, помошна просторија со површина од 19 м²,
- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат ПР, број 1, стан со површина од 70 м²,
- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат приземје, гаража со површина од 16 м² и
- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат ХС, ходници со скали со површина од 34 м².

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерство за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно РЕ-Процената од Бирото за судски вештачења број СВ 5 72/2017 од 22.8.2017 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижните ствари во износ од 4.942.705,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.942.705,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6558/1
15 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3193.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ФАБРИКА
ЗА ПРЕРАБОТКА НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЗА ВО-
ДОСНАБДУВАЊЕ НА С.ТРСИНО СО ЦЕВКОВОД
КО ТРСИНО, ОПШТИНА ВИНИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фабрика за преработка на вода за пиење за водоснабдување на с.Трсино со цевковод КО Трсино, општина Винаца.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 324 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Визио место	Катастарска култура	Катастарска класа
1438-дел	Трсино	Будиново	пасиште	4
3047-дел	Трсино	Будиново	пасиште	4
1430-дел	Трсино	Будиново	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			1235м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7021/1 Заменик на претседателот
15 ноември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3194.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАДОТ
СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Центар за стручно образование и обука – Скопје, му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило, марка VOLKSWAGEN, тип 1HX0 GOLF VARIANT 1.9 TD, број на шасија WVWZZZ1HZTW34-8067, година на производство 1996, зафатнина на моторот 1896 cm³, сила на моторот 66 kW, идентификационен број на моторот 730223, маса на возилото 1150 kg, боја на возилото сина/98, регистарска ознака SK 6738 AG.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Градот Скопје, за потребите на Средното училиште на Град Скопје Авто-сообраќајниот училишен центар „Боро Петрушевски“ – Скопје.

Член 3

Директорот на Центарот за стручно образование и обука - Скопје склучува договор со градоначалникот на Градот Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7099/1 Заменик на претседателот
15 ноември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3195.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Вид: Патничко моторно возило

Марка: Опел

Тип: Vectra GL PLUS

Број на шасија: WOL000036T1191085

Регистарски број: SK-780-НМ

Година на производство: 1996

Број на мотор: 20646186

Зафатнина на мотор: 1598 cm³,

2. Вид: Патничко моторно возило
Марка: Мазда
Тип: 626
Број на шасија: JMZGD14X201540286
Регистарски број: SK-188-KK
Година на производство: 1991
Број на мотор: F2247523
Зафатнина на мотор: 2183 см3,

3. Вид: Патничко моторно возило
Марка: Џип
Тип: Cherokee
Број на шасија: 1J4FJN8M9WL200288
Регистарски број: SK-035-NN
Година на производство: 1998
Број на мотор: VM59B06972
Зафатнина на мотор: 2499 см3.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7298/1 15 ноември 2017 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска , с.р.
---	--

3196.

Врз основа на член 44 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

1. Во Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 131/09, 69/12, 36/13, 60/13, 181/14 и 55/17), во точката 1 алинејата 6 се менува и гласи:

„-Ристо Ајтов, претседател на Синдикатот на одбраната и безбедноста.“

Алинеите 13, 14 и 15 се менуваат и гласат:

„- Мирјанка Алексевска, раководител на сектор за политики од областа на трудовото право и политики за вработување од Министерство за труд и социјална политика,

- Дарко Дочински, раководител на одделение за ЕУ интеграција од Министерство за труд и социјална политика и

- Тони Војновски, советник – инспекциски надзор во областа на безбедност и здравје при работа, Државен инспектор за труд“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6662/1 15 ноември 2017 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска , с.р.
---	--

3197.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16) и член 9 став 2 од Законот за таксата за привремен престој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96, 26/02, 51/03, 88/08, 17/11 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2017 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ
НА ТУРИЗМОТ ЗА 2017 ГОДИНА

I

Во Програмата за развој на туризмот за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16 и 114/17), во Делот I износот „114.635.000.00“ се заменува со износот „19.635.000.00“.

II

Во Делот II во точката 2 износот „2.000.000,00“ се заменува со износот „1.000.000,00“.

Точките 4 и 5 се бришат.

Во точката 8 ставот 5 се менува и гласи:

„Средствата предвидени во оваа мерка Министерството за економија ќе ги искористи за изготвување на проектно решение за Старата Скопска Чаршија, Охридската Чаршија, Битолската Чаршија и Струшката Чаршија“.

Во точката 8 износот „35.000.000,00“ се заменува со износот „5.000.000,00“.

Точките 13 и 15 се бришат.

III

Во Делот III во табелата точките 4, 5, 13 и 15 се бришат.

IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5848/1	Претседател на Владата
29 август 2017 година	на Република Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3198.

Врз основа на член 39, став (9) од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15), министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО
НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СТОРИТЕЛИТЕ НА
ПРЕКРШОК И ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ ГЛОБИ ЗА СТО-
РЕНИОТ ПРЕКРШОК ОД СТРАНА НА ПРЕКР-
ШОЧНИТЕ КОМИСИИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водењето на евиденцијата за сторителите на прекршок и за изречените глоби за сторениот прекршок од страна на прекршочните комисии во Министерството за труд и социјална политика.

Член 2

(1) Евиденција од член 1 од овој правилник содржи шест рубрики, и тоа:

- реден број на уписот;
- податоци за сторителот на прекршокот (име, презиме и матичен број на граѓанинот на физичкото лице, односно назив и единствен даночен број на правното лице);
- адреса на живеење на физичкото лице, односно седиште на правното лице;
- датум на сторување на прекршокот;
- назив на сторениот прекршок и закон во кој истиот е предвиден и
- износот на изречената глоба за сторениот прекршок од страна на прекршочните комисии во Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

(1) Евиденција на член 1 од овој правилник се води:
- хартиено, во укоричена книга (азбучник) со страници со големина A4 формат, на кои се означени буквите на азбуката или

- електронски.

(2) Образецот за евиденцијата од ставот (1) на овој член што се води за правни лица е даден во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.

(3) Образецот за евиденцијата од ставот (1) на овој член што се води за физички лица е даден во Прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-8727/1
21 ноември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

Прилог бр.1

**ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СТОРИТЕЛИТЕ НА ПРЕКРШОК И ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ ГЛОБИ
ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК ОД СТРАНА НА ПРЕКРШОЧНИТЕ КОМИСИИ ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

(правни лица)

[illegible]

Прилог бр.2

**ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СТОРИТЕЛИТЕ НА ПРЕКРШОК И ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ ГЛОБИ
ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК ОД СТРАНА НА ПРЕКРШОЧНИТЕ КОМИСИИ ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

(физички лица)

[illegible]

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВETERИНАРСТВО

3199.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА

Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Франција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/17 и 93/17).

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2503/2
16 ноември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

3200.

Врз основа на член 69 ставови (4) и (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИТЕ КОНТРОЛИ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕТО(*)**

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на вршење на официјалните контроли на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето^(*)

(*) Овој правилник е усогласен со Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2015/2285 од 8 декември 2015 година со која се надополнува Анекс II од Регулацијата (ЕК) бр. 854/2004 на Европскиот парламент и на советот со која се пропишуваат посебните правила за организирање на службени контроли на производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето во однос на одредени барања за живи бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи и Анекс I на Регулацијата (ЕК) бр. 2073/2005 за микробиолошките критериуми за храна (CELEX број 32015R2285) и Регулацијата на Комисијата (ЕЗ) бр. 2074/2005 од 5 декември 2005 која ги пропишува мерките за имплементирање на одредени производи според Регулацијата на Европскиот парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 853/2004 и за организацијата на службените контроли според Регулацијата на Европскиот парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 854/2004 и на Регулацијата на Европскиот парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 882/2004, отстапувања од Регулацијата на Европскиот парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 852/2004 и изменување на Регулациите (ЕЗ) бр. 853/2004 и (ЕЗ) бр. 854/2004 (CELEX број 32005R2074).

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/15) во членот 11 по ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5) кои гласат:

„(3) За живината и/или рибите кои се наменети за колење со цел извоз во земјите-членки на Европската унија или за производство на подготовки и/или производи од месо од живина и/или риби наменети за извоз во земјите-членки на Европската унија, во име на операторот од став (1) на овој член овластеното ветеринарно друштво доставува до операторот во клиницата, Потврда за здравствена состојба на живината дадена во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник и Потврда за здравствена состојба на рибите дадена во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.“

(4) Потврдата за здравствена состојба на живината и/или рибите од став (3) на овој член се пополнува во три примероци, а овластеното ветеринарно друштво доставува еден примерок до операторот од став (1) на овој член, вториот примерок до операторот во клиницата и третиот примерок го задржува за себе.

(5) Операторот во објектот за преработка, доколку произведува производи или подготовки од месо од живина и/или риби наменети за извоз во земјите-членки на Европската унија треба да поседува копија од потврдата за здравствената состојба на живината и/или рибите од став (3) на овој член.“

Член 2

Во членот 35 по ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:

„(7) Без исклучок на одредбите од Правилникот за посебните барања за храната со животинско потекло^(*) кои се однесуваат на постапка со крупен и ситен дивеч, по завршувањето на post-mortem инспекцијата, внатрешните органи на дивечот прегледан од официјалниот ветеринар во објектот за ракување со дивеч се прогласуваат за неисправни за исхрана на луѓето.“

Ставот (7) станува став (8).

Член 3

Во членот 43 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) При вршење на официјални контроли се користи референтен метод за анализи на E. coli за детекција на Most Probable Number (MPN) техника специфицирана во стандардот EN ISO 16649-3. Алтернативни методи може да се користат доколку се валидирани наспроти овој референтен метод во согласност со критериумите во EN ISO 16140.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 4

Во членот 44 ставот (2) се менува и гласи:

„Надлежниот орган од став (1) на овој член треба да ја класифицира производната област од која го одобрил собирањето на живи бивалвни мекотели, како една од трите категории во согласност со нивото на фекална контаминација. Кога тоа е соодветно, класификацијата може да се изврши во соработка со операторот со храна. Со цел да ги класификува производствените области, надлежниот орган треба да дефинира период

на испитување за податоците од земените примероци од сите производни области и области за полагање за да ја утврди усогласеноста со стандардите од овој став и стандардите од ставовите (3), (4) и (5) од овој член.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„Надлежниот орган од став (1) на овој член може да ги класификува области како области од класа А од каде може да се собираат живи бивалвни мекотели за директна исхрана на луѓето. Живите бивалвни мекотели ставени во промет од овие области треба да ги исполнуваат здравствените стандарди за живи бивалвни мекотели утврдени во прописите за посебните барања за храна од животинско потекло. Земените примероци на живи бивалвни мекотели од овие области во 80% од собраните примероци во текот на периодот на испитување не треба да надминуваат 230 E. coli на 100 gr на ткиво и интравалвуларна течност. Остатокот од 20% на земени примероци не треба да надминуваат 700 E. coli на 100 gr на ткиво и интравалвуларна течност. При процена на резултатите од дефинираниот период на испитување за одржување на област од Класа А, надлежниот орган може, врз основа на процена на ризик направена на основа на испитување, да одлучи да не го почитува невообичаениот резултат кој го надминува нивото од 700 E. coli на 100 gr на ткиво и интравалвуларна течност.“

Во ставот (4) зборовите „Референтен метод за анализите од став (4) на овој член е со five-tube, three dilutions Most Probable Number (MPN) test специфициран во стандардот MAC EN ISO 16649-3. Алтернативни методи може да се користат доколку се валидирани наспроти овој референтен метод во согласност со стандардот MAC EN ISO 16140“ се бришат.

Во ставот (5) зборовите „Референтен метод за анализите е со five-tube, three dilutions Most Probable Number (MPN) test специфициран во стандардот MAC EN ISO 16649-3. Алтернативни методи може да се користат доколку се валидирани наспроти овој референтен метод во согласност со стандардот MAC EN ISO 16140“ се бришат.

Член 5

По членот 51 се додаваат два нови члена 51-а и 51-б кои гласат:

„Член 51-а

Вредности на лимитите за вкупен испарлив основен азот (TVB-N) за одредени категории на производи од риба и аналитички методи кои треба да се користат

(1) Непреработените рибни производи се неподобни за исхрана на луѓето во случај кога врз основа на органолептичката проценка постои сомнеж за нивната свежина, а хемиските проверки откриваат дека следните TVB-N (TVB-N Total volatile basic nitrogen) лимити се надминати:

1) 25 mg на нитроген/100 gr на риба за видовите *Sebastes* spp., *Helicolenus dactylopterus*, *Sebastichthys capensis*;

2) 30 mg на нитроген/100 gr на риба за видовите кои припаѓаат на фамилијата *Pleuronectidae* (со исклучок на риба-иверка: *Hippoglossus* spp.);

3) 35 mg на нитроген/100 gr на риба за видовите *Salmo salar*, видовите кои припаѓаат на фамилијата *Merlucciidae*, видови кои припаѓаат на фамилијата *Gadidae* и

4) 60 mg на нитроген/100 gr цели рибни производи кои директно се користат за подготовка на рибно масло за исхрана на луѓето од член 71(*2) од Правилникот за посебни барања за храната со животинско потекло.

(2) Референтна метода што се користи за проверка на TVB-N лимитите вклучува дестилација на екстракт депротеинизиран со перхлорна киселина.

(3) Рутински методи кои можат да се користат за проверка на TVB-N лимити се:

1) методот на микродифузија (описан од страна на Конвеј и Брн (1933)),

2) метод на директна дестилација (описан од Анто-накополос (1968)) и

3) дестилација на екстракт од депротеинизирана трихлороцетна киселина (Кодексот Алиментариус Комитетот за риба и производи од риба (1968)).

(4) Примерокот за анализа треба да се состои од околу 100 gr месо, земено од најмалку три различни точки, помешано со мелење.

(5) Официјалните лаборатории рутински, треба да го користат референтниот метод од став (2) на овој член. Ако резултатите се сомнителни или во случај на спор во врска со резултатите од анализата изведена со еден од рутинските методи од став (3) на овој член, само референтниот метод може да се користи за проверка на резултатите.

Член 51-б

Категории видови за кои TVB-N лимитите се фиксни

Категориите видови за кои TVB-N лимитите се фиксни се:

1) видовите *Sebastes* spp., *Helicolenus dactylopterus*, *Sebastichthys capensis*.

2) видовите кои припаѓаат на фамилијата *Pleuronectidae* (со исклучок на риба-иверка: *Hippoglossus* spp.) и

3) *Salmo Salar*, видови кои припаѓаат на фамилијата *Merlucciidae*, видови кои припаѓаат на фамилијата *Gadidae*.“

Член 6

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 15-1174/5
23 август 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

„Прилог 1

Образец за Информации за ланец за исхрана за живи животни наменети за колење за исхрана на луѓето.“

Информации за ланецот на исхрана

Податоци за одгледувачот			
РБО на одгледувалиште		Адреса на одгледувалиште	
Име и презиме на одгледувач		Населено место/општина	

Податоци за животните				
Вид	Број	Пол	Старост	Боја
Индивидуална идентификација на животните				Податоци за групна идентификација

Информации за безбедност на храната														
Состојбата на одгледувалиштето на потекло или статус на подрачјето на потекло на животното во однос на здравствена состојба на животните - Изјавувам дека одгледувалиштето наведено во овој документ не е под ограничување заради здравствената заштита на животните														
Здравствената состојба на животните - Изјавувам дека животните наведени во овој документ се во добра здравствена состојба и може да се заколат за добивање на месо за човечка исхрана, Животните потекнуваат од одгледувалиште - кое ги исполнува барањата за здравствени состојба на животните и не потекнуваат од одгледувалишта, објекти или делови од Р. Македонија кои подлежат на ограничувања поради здравствена заштита на животни, како и дека ги исполнуваат барањата пропишани во Правилникот за посебни барања за храната од животинско потекло каде, - на кое присуствувале најмалку 40 дена пред директно да се испорачаат до кланицата, или - тие останале најмалку 40 дена пред да поминат преку еден собирен центар одобрен од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство без да дојдат во контакт животни со различен здравствен статус пред последователно да одат директно во кланица и - се транспортирани од нивните одгледувалишта до одобрената кланица во возила кои се исчистени и дезинфицирани пред натоварот, без да дојдат во допир со животни со понизок здравствен статус и не ги исполнуваат претходно споменатите барања														
Ветеринарно медицински препарати или другите третмани применети на животните во рамките на релевантниот период и со период на каренца поголем од нула, заедно со датумите на нивна примена и должината на каренцата - Изјавувам дека животните наведени во овој документ, во текот на последните четири недели не се лекувани ниту хранети со храна за животни која содржи ветеринарно медицински препарати. - Изјавувам дека животните наведени во овој документ, во текот на последните 12 месеци се третирани со: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Име на препарат</th> <th style="width: 20%;">Датум</th> <th style="width: 40%;">Каренца во денови</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Име на препарат	Датум	Каренца во денови									
Име на препарат	Датум	Каренца во денови												
Појавата на болести што може да влијае на безбедноста на месото - Изјавувам дека во одгледувалиштето наведено во овој документ нема појава на болести што може да влијае на безбедноста на месото - Во одгледувалиштето наведено во овој документ има појава на _____														
- Изјавувам дека животните наведени во овој документ, последен третман со ветеринарно медицински препарат од значење на ветеринарно јавно здравство е со <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Име на препарат</th> <th style="width: 33%;">Датум</th> <th style="width: 33%;">Каренца во денови</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Име на препарат	Датум	Каренца во денови									
Име на препарат	Датум	Каренца во денови												

Резултатите, доколку истите се релевантни за заштитата на јавното здравјето, од сите достапни анализи спроведени на мостри земени од животни или други мостри земени со цел да се дијагностицираат болести што може да влијаат на безбедноста на местото, вклучително мостри земени во рамките на мониторингот и контролата на зоонозите и резидуите

- Спроведени дијагностички испитувања:

вид на испитување	Датум	Резултат

- Земени мостри за испитување на зоонози и резидуи:

вид на испитување	Датум	Резултат

Достапните релевантни извештаи за претходни *ante-mortem* и *post-mortem* инспекции на животни од истото одгледувалиште на потекло, вклучувајќи ги особено, извештаите од официјалните ветеринари

- Изјавувам дека за животни од одгледувалиштето наведено во овој документ, немаат добиени информации за претходно несоодветни *ante-mortem* и *post-mortem* наоди и други извештаи од официјален ветеринар
- За животни од одгледувалиштето наведено во овој документ, добиени се информации за претходно несоодветни *ante-mortem* и *post-mortem* наоди и други извештаи од официјален ветеринар и тоа:

несоодветност	Датум	објект	официјален ветеринар

Кога е соодветно, податоците од производството, кога ова може да индицира присуство на болест

- Изјавувам дека кај животните наведени во овој документ не се регистрирани отстапки во поглед на производствените параметри

Податоци за ветеринарното друштво со кое постои договор

Име на друштвото	Адреса	Доктор по ветеринарна медицина кој е одговорен за одгледувалиштето

Одгледувачот на животните, или лице овластено од него треба за секоја промена во условите на уверението за здравствениот статус на животните веднаш да го извести ветеринарното друштво.

Датум: _____

Ветеринарно друштво
Доктор по Ветеринарна Медицина

Место: _____

Потпис и Факсимил на Докторот по ветеринарна медицина

Печат на ветеринарното друштво

Прилог 7

Потврда за здравствена состојба на риба и производи од риба

РБО на одгледувалиштето	
Име и презиме/назив на одгледувачот	
Адреса на одгледувалиштето	
Моментален капацитет на одгледувалиштето ден _____ година за секоја единица и категорија	
Количество на риби што се праќа во објект за преработка ден _____ година	

Рибите наведени во ова уверение ги исполнуваат барањата за здравствениот статус на риби согласно прописите за здравствена заштита на рибите и не потекнуваат од одгледувалишта, објекти, подрачја или делови од подрачја кои се предмет на рестрикции од аспект на здравствената заштита на рибите, како и дека ги исполнуваат барањата пропишани во Правилникот за посебни барања за храната од животинско потекло.

Рибите во моментот на клиничкиот преглед извршен на ден _____ година:

- 1) не покажуваат симптоми на заразно заболување и се во добра општа здравствена состојба, без знаци на заболување;
- 2) не биле третирани со неodobrenи фармаколошки супстанции или ветеринарно медицински препарати и кои не подлежат на незаконски ветеринарно здравствен третман според прописите од областа на ветеринарното здравство;
- 3) доколку се третирани со одобрен ветеринарно медицински препарати или супстанции, периодот на повлекување (каренца), пропишан за тие препарати или супстанции, е поминат;
- 4) рибата се одгледува и превезува под услови, вклучувајќи го и квалитетот на водата, кои не го загрозуваат нивното здравје и
- 5) транспортните контејнери пред утоварот се исчистени и дезинфицирани или се употребуваат за прв пат.

Одгледувачот на рибите, или лице овластено од него треба за секоја промена во условите на уверението за здравствениот статус на рибите веднаш да го извести ветеринарното друштво.

Датум: _____

Ветеринарно друштво
Доктор по Ветеринарна Медицина

Место: _____

Потпис и Факсимил на Докторот по ветеринарна
медицина

Печат на ветеринарното друштво

Прилог 8

Потврда за здравствена состојба за живина наменета за производство на месо

РБО на одгледувалиштето	
Име и презиме/назив на одгледувачот	
Адреса на одгледувалиштето	
Број на живина на ден _____ година	
Број на живина која се прака на колење на ден _____ година	

Со ова уверение се потврдува дека во радиус од 10 km вклучувајќи ја, каде е потребно, и територијата на соседната земја, немало избивање на високо патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест најмалку претходните 30 дена и дека живината на одгледувалиштето на ден _____ година е слободна од:

- (1) Авијарна инфлуенца и Њукастелска болест;
- (2) не е вакцинирана против авијарна инфлуенца, или
- (3) не е вакцинирана со жива атенуирана вакцина која е добиена од вирус на Њукастелска болест кој е со поголема патогеност за разлика од лентогените соеви на вирусот;
- (4) била подложена на вирус изолациониот тест за Њукастелска болест, извршен во официјална лабораторија на денот колењето на случаен примерок од клоакален брис од најмалку 60 птици во секое јато и во кои Интрацеребралниот Патогенски Индекс (ИЦПИ) за авијарни парамиксовируси не е поголем од 0.4
- (5) не била во контакт со живина која не ги исполнува условите во точките (3) и (4) во последните 30 дена пред пракањето на колење

Живината наведена во ова уверение ги исполнуваат барањата за здравствениот статус на живина согласно прописите за здравствена заштита на живината и не потекнуваат од одгледувалишта, објекти, подрачја или делови од подрачја кои се предмет на рестрикции од аспект на здравствената заштита на живината, како и дека ги исполнуваат барањата пропишани во Правилникот за посебни барања за храната од животинско потекло.

Живината во моментот на клиничкиот преглед извршен на ден _____ година:

- (1) не покажува симптоми на заразно заболување и е во добра општа здравствена состојба, без знаци на заболување;
- (2) не била третирана со неодобрени фармаколошки супстанции или ветеринарно медицински препарати и кои не подлежат на незаконски ветеринарно здравствен третман според прописите од областа на ветеринарното здравство и
- (1) доколку е третирана со одобрени ветеринарно медицински препарати или супстанции, периодот на повлекување (каренца), пропишан за тие препарати или супстанции, е поминат.

Одгледувачот на живина, или лице овластено од него треба за секоја промена во условите на уверението за здравствениот статус на живината веднаш да го извести ветеринарното друштво.

Датум: _____

Ветеринарно друштво
Доктор по Ветеринарна Медицина

Место: _____

Потпис и Факсимил на Докторот по ветеринарна медицина

Печат на ветеринарното друштво

(^{*1}) Правилникот за начинот и постапката на вршење на официјалните контроли на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето е усогласен со Регулацијата (ЕЗ) бр. 854/2004 на Европскиот парламент и на советот од 29 април 2004 година за утврдување на посебни правила за организирање на службена контрола на производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето; (CELEX број 32004R0854).

(^{*2}) Правилникот за посебни барања за храната со животинско потекло со Регулацијата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот Парламент и на Советот од 29 април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски правила за храна од животинско потекло (CELEX број 32004R0853); Регулацијата (ЕУ) бр. 1169/2011 на Европскиот Парламент и на Советот од 25 октомври 2011 година за давање на прехранбени информации на потрошувачите, за изменување на Регулациите (ЕЗ) бр. 1924/2006 и (ЕЗ) бр. 1925/2006 на Европскиот Парламент и на Советот и за укинување на Директивата 87/250/ЕЕЗ на Комисијата, Директивата 90/496/ЕЕЗ на Советот, Директивата 1999/10/ЕЗ на Комисијата, Директивата 2000/13/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот, Директивите 2002/67/ЕЗ и 2008/5/ЕЗ на Комисијата и Регулацијата (ЕЗ) бр. 608/2004 на Комисијата (CELEX број 32011R1169); Регулација на Комисијата (ЕУ) 2015/1474 од 27 август 2015 година во врска со употребата на рециклирана топла вода за отстранување на микробиолошка контаминација на површината од трупови од животни (CELEX број 32015R1474); Регулација на комисијата (ЕК) број 2074/2005 од 5 декември 2005 година со која се пропишуваат мерките за имплементација на одредени производи од Регулацијата (ЕК) број 853/2004 на Европскиот парламент и на советот и на организација на службените контроли од Регулацијата (ЕК) 854/2004 на Европскиот парламент и на Советот и Регулацијата (ЕК) број 882/2004 на Европскиот парламент и на советот, дерогациите од Регулацијата (ЕК) број 852/2004 на Европскиот парламент и на Советот и за надополнување на Регулациите (ЕК) број 853/2004 и број 854/2004 (CELEX број 32005R2074).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3201.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 40 став 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 и 189/16), како и член 47 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за продолжување на времена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-40/17 од 9.11.2017 година на Друштвото за производство и трговија МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, на седницата одржана на 21.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Времената лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, издадена со Одлука на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија УП1 бр.12-40/17 од 30.5.2017 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/17) се продолжува за период од 6 месеци. За таа цел во Прилог 1:

- во точка 3 евидентниот број на лиценцата се менува и гласи „ЕЕ-290.01.1/17,2/17“

- во точка 5 датумот на важење на лиценцата се менува и гласи „30.5.2018 година“.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага извршувањето на истата.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-40/17

21 ноември 2017 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3202.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈП СТРЕЖЕВО Битола бр.02-461/6 од 15.9.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-129/17 од 15.9.2017 година, на седницата одржана на 21.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈП СТРЕЖЕВО Битола се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:

- за 2018 година во износ од 7,61 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 7,52 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 6,73 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 37,21%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 36,55%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 35,80%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 бр. 08-129/17

21 ноември 2017 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3203.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПВ Лисиче Велес заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-159/17 од 18.9.2017 година, на седницата одржана на ден 21.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЈПВ ЛИСИЧЕ ВЕЛЕС ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈПВ Лисиче Велес се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:

- за 2018 година во износ од 11,06 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 10,97 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 10,85 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 59,68%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 59,17%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 58,81%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 бр. 08-159/17

21 ноември 2017 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3204.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2018 – 2020 година, на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Берово, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-163/17 од 18.9.2017 година, на седницата одржана на ден 21.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА БЕРОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Берово се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:

- за 2018 година во износ од 5,28 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 5,35 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 5,44 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 20,18%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 19,63%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 19,32%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 бр. 08-163/17

21 ноември 2017 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3205.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2018 – 2020 година, на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Кумановско - Липковско Поле Куманово, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-164/17 од 18.9.2017 година, на седницата одржана на ден 21.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА КУМАНОВСКО - ЛИПКОВСКО ПОЛЕ КУМАНОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА**

1. На АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Кумановско - Липковско Поле Куманово се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:

- за 2018 година во износ од 4,98 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 5,04 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 5,10 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 10,07%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 9,63%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 9,20%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 бр. 08-164/17

21 ноември 2017 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3206.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2018 – 2020 година, на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Струмичко Поле Струмица, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-165/17 од 18.9.2017 година, на седницата одржана на ден 21.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА СТРУМИЧКО ПОЛЕ СТРУМИЦА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Струмичко Поле Струмица се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:

- за 2018 година во износ од 6,26 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 6,31 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 6,35 ден/m³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 43,26%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 42,90%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 42,53%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 бр. 08-165/17
21 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3207.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево бр.03-1325/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-168/17 од 18.09.2017 година, на седницата одржана на 21.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ СТУДЕНЧИЦА КИЧЕВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:

- за 2018 година во износ од 2,91 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 3,04 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 3,22 ден/m³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 11,77%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 11,11%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 9,95%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 бр. 08-168/17
21 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3208.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип бр.03-736/3 од 15.9.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-169/17 од 18.9.2017 година, на седницата одржана на ден 21.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ
ХС ЗЛЕТОВИЦА ПРОБИШТИП ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈП за извршување на водостопански дејности ХС ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:

- за 2018 година во износ од 20,20 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 20,23 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 20,27 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 79,27%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 77,90%;

• минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 76,61%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 бр. 08-169/17
21 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2017169